



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА ФНРЈ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

"Slavon Vesnik N.R.M"
administracija

Marjale Tita

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка на продажно-трговското одделение 101-673230

Среда, 20 декември

БЕЛГРАД

БРОЈ 69

ГОД. VI

Претплата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

642.

Врз основа на чл. 74 точ. 1 од Уставот на ФНРЈ Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

У К А З

ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО И РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија се свикнува во II редовно заседание (Второ свикнување) на ден 27 декември 1950 година во 17 сатот.

У. бр. 2416

13 декември 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перунички, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

643.

Врз основа на чл. 130 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕТО НА ПЕНЗИИТЕ, РЕНТИТЕ И ПОМОШТИТЕ ШТО СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ПОРАНЕШНИТЕ ПРОПИСИ И ЗА ПРИЗНАВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ПЕНЗИЈА НА ЛИЦАТА ШТО НЕ ЗДОБИЛЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА ПО ПОРАНЕШНИТЕ ПРОПИСИ

Член 1

По прописите од оваа уредба им се регулира правото на пензија односно на инвалиднина:

1) на уживателите на пензии здобени по поранешните прописи за социјалното осигурување кај законските носители на задолжителното пензионно осигурување и кај бизнисите самостојни и несамостојни пензионери фондови што ги ликвидирал Државниот завод за социјално осигурување, на уживателите од постојаните помошти што се доделени наместо пензии по поранешните прописи за социјалното осигурување како и на другите уживатели на пензии и помошти што ги презел Државниот завод за социјалното осигурување;

2) на уживателите на ренти што се здобиле по поранешните прописи за социјалното осигурување за случај несреќа во работата;

3) на уживателите на пензии и помошти по прописите од Законот за воспоставувањето правото на пензија и за пензионисањето на државните службеници и по прописите на народните републики за воспоставувањето правото на пензија на службениците од бившите административно-политички самоуправни единици;

4) на лицата што не здобиле право на пензија или помошт наместо пензија по поранешните прописи за социјалното осигурување и по прописите за воспоставувањето правото на пензија на службениците.

Пензии, ренти и помошти на работниците и наместениците и нивните фамилии

Член 2

На уживателите на личните пензии што се определени по поранешните прописи за социјалното осигурување ќе им се определат нови пензии по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, ако докажат дека биле висококвалификувани или квалификувани или подквалификувани работници или како наместеници да вршеле стручни административни или помошно-технички (манипулативни) работи. На уживателите на лични пензии што биле неквалификувани работници, или како наместеници вршеле службени работи, ќе им се определат нови пензии ако имаат 30 или повеќе години работен стаж.

На уживателите на лични пензии што се определени по поранешните прописи за социјалното осигурување, кои што по прописите на ставот 1 од овој член не ги исполнуваат условите за определување на нова пензија, ќе им се исплатува пензија во износите што се определени по поранешните прописи.

Член 3

При определувањето на нова лична пензија, пензискиот основ се утврдува во висина на просечната плата за редовно работно време во последната година на работењето пред пензионисањето, со тоа што како плата за редовно работно време се зема:

а) за време од 1 јануари 1947 година натаму — плата по време за редовното работно време според соодветните уредби за платите;

б) за време до 31 декември 1946 година — средна плата по Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и наместениците во државните стопански и трговски претпријатија, приватните установи и организации од 20 април 1945 година („Службен лист на ДФЈ“, бр. 24/45 и бр. 62/45, „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/47) — според квалификациите односно според работата што ја вршел осигуреникот.

На оние делови на територијата на Федеративна Народна Република Југославија каде што применувањето на уредбите за платите на работниците и службениците започнало после 1 мај 1945 година, ќе се земе кај применувањето на претходните ставови како меродавен ден, наместо 1 мај 1945 година, оној ден кога на односното подрачје започнале да се применуваат тие уредби.

На уживателите на лична пензија што биле после пензионисањето запослени со полно редовно работно време најмалку 5 години, пензискиот основ ќе се зголеми во висина на просечната плата за редовното работно време во последните пет години работа после пензионисањето, доколку е тоа за нив подобро и ако го бараат тоа самите. Просечна плата се определува по одредбите од претходните ставови.

Платите од претходните ставови се земаат пресметани на нето износи во смисла на Решението од Владата на ФНРЈ за наголемување платите на работниците, службениците и наместениците, IV бр. 784 од 7 февруари 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/50) и односните табели.

Член 4

На уживателите на лични ренти на кои што способноста за работа им е намалена преку три четвртини, ќе им се определи наместо рента инвалидска пензија по чл. 46 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

На уживателите на лични ренти на кои што способноста за работа им е намалена преку една третина до три четвртини, ќе им се определи наместо рента инвалиднина по чл. 35 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, ако докажат дека пред да добијат право на рента биле висококвалификувани или квалификувани или полуквалификувани работници, односно дека биле наместеници или службеници, а на уживателите што биле неквалификувани работници, или како наместеници односно службеници вршеле служителски работи — само доколку би им била инвалиднината погодена од досегашната рента.

Како основ за определување пензии односно инвалиднини ќе се земе пензискиот основ по чл. 3 од оваа уредба, а за учениците во стопанството ќе се земе за определување пензискиот основ во смисла на чл. 3 од оваа уредба — почетната плата што е прописана за соодветната стручна работа.

На уживателите на ренти што не ги исполнуваат условите за да им се определи инвалиднината во смисла на одредбите од ст. 2 на овој член, ќе им се исплатува инвалиднината во износ на порану определената рента.

Член 5

На уживателите на фамилијарни пензии и на уживателите на фамилијарни ренти што се определени по поранешните прописи за социјалното осигурување, ќе им се определат нови фамилијарни пензии по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, и тоа на уживателите на фамилијарни ренти во сите случаи, а на уживателите на фамилијарни пензии — доколку докажат дека осигуреникот по кој што им припаѓа пензијата бил висококвалификуван или квалификуван или полуквалификуван работник, а новата пензија би била погодена од досегашната, или ако докажат дека осигуреникот — неквалификуван работник по кој што им припаѓа пензијата, имал најмалку 30 години работен стаж кој што се смета за пензија по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

Како основ за определување нова фамилијарна пензија ќе се земе износот на пензијата што би му припаѓала по прописите од оваа уредба на осигуреникот по кој што фамилијата има пензија.

На уживателите на фамилијарни пензии кои што по прописите на ст. 1 од овој член не ги исполнуваат условите за определување на нова пензија, како и на уживателите кои што по чл. 66 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии не би имале право на фамилијарна пензија, ќе им се исплатува и натаму фамилијарната пензија во износот што е определен по поранешните прописи, се додека не отпадне некој од уживателите на фамилијарната пензија. Во тој случај, на преостанатите уживатели на фамилијарна пензија ќе им се определи нова фамилијарна пензија по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

Член 6

На уживателите на лични постојани помошти што се доделени наместо пензии по поранешните прописи за социјалното осигурување, ако го исполнине работниот стаж што е прописан по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии за здобивање старосна односно инвалидска пензија, ќе им се определи наместо таа помошт пензија по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, под условите од чл. 2 од оваа уредба, ако во моментот кога се определувала помошта ги исполнувале условите за определување старосна односно инвалидска пензија по прописите од тој закон. Ако не ги исполнуваат тие услови, ќе им се исплатува пензија во износ на порану определената помошт.

Како основ за определување пензија ќе се земе пензискиот основ од чл. 3 од оваа уредба.

Член 7

На уживателите на фамилијарни постојани помошти доделени наместо пензии по поранешните прописи за социјалното осигурување што ги исполнуваат условите за фамилијарна пензија по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, ќе им се определи фамилијарна пензија по прописите од тој закон. Како основ на фамилијарната пензија ќе се земе износот на личната пензија што би му припаѓала по чл. 6 од оваа уредба на осигуреникот по кој што и е доделена помошта на фамилијата. Ако не ги исполнуваат тие услови, ќе им се исплатува пензија во износ на порану определената помошт.

Пензии и помошти на службениците и нивните фамилии

Член 8

На уживателите на лична пензија што е определена по прописите од Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници, односно по соодветните прописи на народните републики за пензионисање и воспоставување правото на пензија на службениците на бившите административно-политички самоуправни единици, ќе им се определат нови пензии по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

При определувањето на нова лична пензија, пензискиот основ се воспоставува во висина на просечната плата во последната година на работата пред пензионисањето, со тоа што за пресметување на просечната плата се зема:

а) за време од 1 мај 1945 година до 30 септември 1947 година — платата што ја примал фактично службеникот во тој време;

б) за време до 30 април 1945 година — платата што би му припаѓала на службеникот според званието и групата во моментот на пензионисањето, кога би бил преведен на плата по прописите од Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓански ред и другите јавни службеници на сојузните министерства и уставови од 20 април 1945 година („Службен лист ЛФЈ“, бр. 24 и бр. 79/45), односно по соодветните прописи на народните републики.

При пресметувањето на пензиите по одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се применуваат и одредбите на чл. 3 ст. 2 до 4 од оваа уредба.

Член 9

На уживателите на фамилијарна пензија што е определена по прописите од Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници, односно по соодветните прописи на народните републики за пензионисање и за воспоставување правото на пензија на службениците од бившите административно-политички самоуправни единици, ќе им се исплатуваат пензии и натаму во износите што се определени по тие прописи.

Кога ќе отпадне некој од уживателите на фамилијарна пензија, на преостанатите уживатели ќе им се определи фамилијарна пензија по законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

При определувањето на фамилијарната пензија на преостанатите уживатели во смисла на претходниот став како пензиски основ за поодделни групи фамилијарни пензии од чл. 14 од Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници, ќе се земат следните износи:

- 3.600 динари за I група фамилијарни пензии
- 3.000 динари за II група фамилијарни пензии
- 2.400 динари за III група фамилијарни пензии
- 2.000 динари за IV група фамилијарни пензии

Член 10

На уживателите на лична помош по чл. 23, 24, 26 и 27 од Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници, односно по соодветните прописи на народните републики ќе им се определи наместо таа помош пензија по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, ако ги исполнуваат условите за определување старосна односно инвалидска пензија по прописите од тој закон. Ако не ги исполнуваат тие услови, ќе им се исплатува пензија во износ на порану определената помош.

Основот за определување на пензијата се воспоставува по одредбите на чл. 8 од оваа уредба.

Член 11

На уживателите на фамилијарни помошти по чл. 25, 26 и 27 од Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници, односно по соодветните прописи на народните републики, ќе им се определат пензии по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, земајќи го за основ износот на личната пензија што би му припаѓала на оваа уредба (чл. 10) на она лица по кое што на фамилијата и припаѓа право на помош. Ако нема услови да се определи пензијата по тој закон, ќе им се исплатува пензијата во износ на порану определената помош.

Член 12

Помоштите што се определени по чл. 29, 30 и 44 од Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници ќе се исплатуваат и натаму како помошти во порану определен износ. Дополнување е во решенијата назначено дека ќе се исплатува помошта под условите за уживање на пензијата по Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници, исплатата натаму ќе се врши под условите што се прописани за уживање пензија по законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

Регулирање пензиите на лицата кои што по поранешните прописи не добиле право на пензија

Член 13

На лицата кои што по поранешните прописи за социјалното осигурување и по прописите за воспоставувањето на пензија на државните службеници не добиле право на лична пензија или посто-

јана помош наместо пензија, (поради тоа што не биле пензионо осигурани, или што не го исполниле прописаниот пензиски стаж, или што им настанала неспособност за работа по престанокот на работниот однос, а пред да влезе во сила Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, или што правото на пензија по поранешните прописи не им било признато поради престанок, или од други разлози), ќе им се определи пензија по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, ако ги исполниле вреќа да влезе во сила тој закон условите за пензија што се предвидени во тој закон, и тоа:

а) на лицата што биле во работен (службенички) однос после 9 мај 1945 година — без оглед до ли го исполниле прописаниот пензиски стаж или само основниот работен стаж за пензија;

б) на лицата на кои што им престанал последниот работен однос пред 10 мај 1945 година — ако го исполниле работниот стаж за лична старосна пензија во смисла на чл. 55 точ. 1 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

На членовите на фамилија од лица што умреле пред да влезе во сила Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии а ги исполнувале условите за определување лична пензија по претходниот став, ќе им се определи фамилијарна пензија по прописите од тој закон.

На лицата кои што по поранешните прописи не добиле право на фамилијарна пензија по смртта на осигуреникот што бил во работен однос после 9 мај 1945 година затоа, што не ги исполнувале одредените услови за фамилијарна пензија што не ги предвидува Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, ќе им се определи фамилијарна пензија по прописите од тој закон, ако во моментот на смртта на осигуреникот ги исполнувале условите за фамилијарна пензија што е определена во тој закон.

На лицата од ст. 1—3 од овој член не може да им се определи пензија ако против нив има некој од фактите што се наведени во чл. 2 од Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници од 16 ноември 1946 година.

Како основ за определување лична пензија (ст. 1) ќе се земе пензискиот основ по чл. 3 односно по чл. 8 од оваа уредба а за определување фамилијарна пензија (ст. 2 и 3) ќе се земе износот на личната пензија што би му припаѓала на лицето по кое што и припаѓа на фамилијата правото на пензија.

Претседателот на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ, по предлог од министерот за социјални грижи на народната република, може да одобри во исклучителни случаи да им се определи пензија и на лицата што не ги исполнуваат условите од ст. 1 под а) од овој член.

Член 14

На лицата што станале неспособни за работа поради повреда здобивени пред 10 мај 1945 година во борба со реакционери и противизградни реакции, или поради последици од болест здобивени од претрпеното лишење од слобода, малтретирање и гоњење поради учество во таа борба, ќе им се определи инвалидска пензија по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, ако во работен однос го исполниле стажа што е прописан за инвалидската пензија по тој закон.

Претседателот на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ ќе определи во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, во кои

случај и под кои услови на лицата од ст. 1, што не го наполниле работниот стаж прописан да се здобие правото на инвалидска пензија, ќе им се определи пензијата како да го наполниле основниот стаж што е потребен за инвалидска пензија (чл. 47 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии).

На фамилиите од лицата кои што поради учеството во борбата со реакционерните и противнародните режими биле отепани — без пресуда или врз основа на пресуда, како и на фамилиите на лицата од ст. 1 што умреле од здобивени повреди или болест, ќе им се определи фамилијарна пензија по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии. Во смисла на ст. 2 од овој член ќе се определи, во кои случаи и под кои услови ќе им се призна правото на фамилијарна пензија, ако прописаниот стаж за таа пензија не бил исполнет.

Пензискиот основ за да се определи личната пензија се востановува по чл. 3 односно по чл. 8 од оваа уредба, а како пензиски основ за определување на фамилијарната пензија се зема личната пензија што е определена по ст. 1 и 2 од овој член.

Член 15

Лицата кои што по поранешните прописи не добиле, односно не можеле да добијат право на лична пензија, затоа што против нив имало некој од фактите наведени во чл. 2 од Законот за востановување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници, можат да го добијат правото на лична пензија по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии по основот на работниот стаж што е исполнет во работниот однос во Федеративна Народна Република Југославија.

На лицата од ст. 1 што ќе наполниат 65 години (машки) односно 55 години (жени) или ќе станат на полно и трајно неспособни за работа поради последици од болест или несреќа вон од работата, пред да го наполниат во Федеративна Народна Република Југославија основниот работен стаж прописан за здобивање правото на лична пензија (чл. 47 ст. 2 односно чл. 55 точ. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии), ќе им се призна од работниот стаж што е исполнет пред да влезат во работен однос во Федеративна Народна Република Југославија онолку, колку е потребно да се исполни основниот работен стаж за лична пензија.

На фамилиите на работниците и службениците што умреле од последици на несреќа на работата во Федеративна Народна Република Југославија пред да влезат во сила Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, кои што по поранешните прописи не добиле право на фамилијарна пензија затоа што против работниците односно службениците имало некој од фактите од ст. 2 од Законот за востановување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници, ќе им се определи фамилијарна пензија по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии. Како пензиски основ ќе се земе личната пензија што би му припадала на осигуреникот по тој закон.

Задолжителен одредби

Член 16

При преведување на пензиите по прописите од оваа уредба се смета во пензискиот стаж, по правило, времето што е посветено до денот на пензионисањето, кое што по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии се признава за пензиски стаж.

По исклучение, на уживател на лична пензија што бил после пензионисањето во работен однос нај-

малку пет години, работејќи со полно редовно работно време, ќе му се определи старосна пензија според вкупното време на работниот стаж, ако од престанокот на последниот работен однос до влегувањето во сила на оваа уредба не поминало повеќе од пет години.

При преведувањето на пензиите на лицата од ст. 2 од овој член важи што се однесува до пензискиот основ одредбата на чл. 3 ст. 3 од оваа уредба.

На уживателите на старосна пензија што е определена по поранешните прописи за социјалното осигурување, како и на уживателите на лична пензија по прописите за востановување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници, кои што во моментот на пензионисањето ги исполнувале условите за старосна пензија по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, им се смета времето што го провеле после пензионисањето во работен однос во Федеративна Народна Република Југославија за наголемување на пензијата во смисла на чл. 64 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и точ. 23 од Првото напатство за применување поодделните прописи од тој закон („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/50).

Исто така, им се смета за наголемување на старосната пензија на уживателите кои што до пензионисањето по поранешните прописи наполниле работен стаж подолг од 35 години (машки) односно подолг од 30 години (жени), времето на работниот стаж преку 35 односно 30 години, доколку е проведено во работен однос во Федеративна Народна Република Југославија.

Член 17

На лицата кои што пред да влезе во сила Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии ги исполните условите на работниот стаж и старосна односно неспособноста за работа, што се прописани за здобивање правото на лична пензија по поранешните прописи за социјалното осигурување или по прописите за востановување правото на пензија и за пензионисање на државните и самоуправните службеници, а барањето за определување пензија го поднеле веднаш по влегувањето во сила на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, правото на пензија им се востановува по соодветните поранешни прописи.

Исто така, по поранешните прописи се востановува и правото на фамилијарна пензија ако условите за да се здобие право на фамилијарна пензија биле исполнети пред да влезе во сила Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, а барањето за пензија е поднесено после влегувањето во сила на тој закон.

Пензиите што се востановени по прописите од ст. 1 и 2 од овој член се преведуваат по одредбите од оваа уредба.

Член 18

Лице што добило право на пензија или помош по прописите за востановување правото на пензија на службениците или по другите прописи за државните пензии, а наредно имале право на пензија или постојала помош наместо пензија по поранешните прописи за социјалното осигурување, може да ужива само една пензија, која што ќе се определи по прописите од оваа уредба од оној пензиски основ кој што е поголем.

На лицата што имале по поранешните прописи право на лична пензија или постојана помош наместо пензија и покрај таа пензија односно постојана помош — уште и право на лична рента за случај на несреќа, наместо поранешните права ќе им се определи една нова пензија. Како пензиски основ за опре-

делувањето на оваа пензија ќе се земе пензискиот основ што е воспоставен по чл. 3 односно по чл. 8 од оваа уредба, наголемен за износот на инвалидната воспоставена по чл. 4 ст. 2 од оваа уредба. Ако по прописите на чл. 4 од оваа уредба му припаѓа на уживателот наместо рента инвалидска пензија, наместо поранешните примања ќе му се исплатува само таа пензија.

Ако износот на примањата што е утврден по претходните ставови е помал од вкупниот износ на поранешните примања, пензијата ќе се исплатува во износ на тие вкупни примања. Како основ за определување на фамилијарната пензија се зема износот на пензијата што е определен по претходните ставови.

Член 19

На уживателите на фамилијарна пензија, рента или помош определена по поранешните прописи, ќе им се определи пензија по прописите од оваа уредба, макар да ги немаат годините на староста што се прописани за здобивање фамилијарна пензија по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

Член 20

Ако ѝ изнесела пензијата односно инвалидната што е определена по прописите од оваа уредба помалу од пензијата или рентата или помошта што е исплатувана по поранешните прописи, ќе се исплатува пензија односно инвалиднина во износот што е определен по поранешните прописи.

Член 21

На лицата од припоеното подрачје по Договорот за мир со Италија, на кои што им се исплатува временна пензиска помош наместо пензија по Одлуката од Националниот комитет на ослободувањето на Југославија од 19 декември 1944 година за ревизија правото на пензија, народното признание, постојаната државна помош и издршка и за времената помош на овие лица, односно по Наредбата за определување времената пензиска помош на пензионерите од подрачјето што е припоено кон територијата на ФНРЈ по Договорот за мир со Италија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 11/48), ќе им се определи пензија по прописите од оваа уредба.

Ако пензијата што е определена во смисла на претходниот став би била помала од порану определената временна пензиска помош, ќе се исплатува пензија во износ на таа помош.

Член 22

Ако пензијата односно инвалидната што е определена по прописите од оваа уредба би изнесела помалу од соодветниот најмал износ што може да му се исплатува на уживателот на пензија или инвалиднина по прописите што се донесени во смисла на чл. 130 точ. 6 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии ќе се исплатува износот што е определен со тие прописи.

Завршни одредби

Член 23

Преведувањето на пензиите, рентите и помоштите определени по поранешните прописи за социјалното осигурување на работниците и наместениците (чл. 2 до 7), преведувањето на помоштите по прописите од Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници, односно по соодветните прописи на народните републики (чл. 10 до 12), како и определувањето на пензиите на лицата кои што по поранешните прописи не здобиле право на пензија (чл. 13 до 15), — ќе се врши од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Пензиите и инвалидните определени со решенија што се донесени во смисла на претходниот став ќе се исплатуваат од 1 јануари 1951 година.

Претседателот на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ, ќе го определи денот со кој што ќе започне преведувањето на пензиите, рентите и помоштите од ст. 1 од овој член за поодделни групи уживатели, како и денот со кој што ќе се заврши преведувањето.

Владата на ФНРЈ ќе го определи со решение дополнително денот со кој што ќе започне преведувањето на личните пензии определени по прописите за воспоставување правото на пензија и за пензионисањето на државните и самоуправниите службеници (чл. 8), како и денот од кој што ќе се врши исплата по решенијата за преведувањето на тие пензии.

По исклучение, на уживателите на лична пензија определена по прописите за воспоставување правото на пензија и за пензионисање на државните и самоуправниите службеници, на кои што кога се определувала пензијата не им било засметано сето време кое што по прописите од чл. 60 — 63 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии. Новиот износ на пензија, може и пред рокот што ќе биде определен за преведувањето на пензиите во смисла на претходниот став, да се определи нов износ на пензијата кој што одговара на вкупното време кое што се засметува за пензија по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии. Новиот износ на пензијата ќе се определи од поранешниот пензиски основ со наголемениот пензиски процент по оние прописи по кои што била порану определена пензијата. Исплата на вака определени нови износи на пензиите ќе се врши од 1 јануари 1951 година.

Член 24

Поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба ќе донесе Претседателот на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ.

Член 25

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

13 декември 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ и
Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз Тито, с. р.

644.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата на ФНРЈ, по предлог од Председателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕТО, ЗАДАЧИТЕ И РАБОТЕЊЕТО НА
СТОПАНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ФИЛМСКИТЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Републичките претпријатија за производство на филмови ќе се здружат во Стопанско здружение на филмските претпријатија со цел да се намалат трошоците на снимањето и лабораториската обработка на филмовите и изработка на филмски копии, да се намалат трошоците на експлоатацијата на филмовите, да се усоврши процесот на производството на филмовите, да се изменуваат искуствата во областа на производството на филмовите, како и успешно да се обезбеди потребен број филмски дела и филмски копии.

Покрај републичките претпријатија за производството на филмови членови на Стопанското здружение на филмските претпријатија се и претпријатијата на здружението од чл. 18 од оваа уредба.

Стопанското здружение на филмските претпријатија работи врз основа на стопанска сметка и има својство на правно лице.

Член 2

Со цел да се остварат задачите од чл. 1 од оваа уредба, Стопанското здружение на филмските претпријатија ги врши следните работи:

1) преку своите претпријатија врши услуги на лабораториска обработка на снимен филмски материјал и изработка на филмски копии за сметка на претпријатијата за производство на филмови;

2) преку своите претпријатија врши услуги што се однесува до ползувањето на просторот на атељеи, изработка на обекти, ползување гардероба и реквизити, како и ползување техничка база и средства за снимање филмови за сметка на претпријатијата за производство на филмови;

3) се грижи за економичната и навремената набавка на материјали и технички средства потребни на претпријатијата за производство на филмови, ги проучава условите за набавка и изработка на материјали и технички средства за снимање филмови, односно врши набавка на поодделни материјали и технички средства потребни на претпријатијата за производство на филмови;

4) увози материјали и технички средства што ги набавуваат претпријатијата за производство на филмови преку здружението;

5) увози филмови од странство и извози домашни филмови;

6) врши експлоатација на домашни филмски дела за сметка на претпријатијата за производство на филмови (превзема домашни филмови од претпријатијата за производство на филмови и им ги отстапува со цел за распределба на стопанските здруженија на кино-претпријатијата; врши наплата и пресметка на приходите од прикажувањето на филмовите за сметка на претпријатијата за производство на филмови и др.);

7) изработува филмски репортажи и документарни филмови;

8) се грижи за ползувањето на расположивиот простор на атељеи, технички средства, гардероба и реквизити и фондови на поодделни претпријатија од страна на други претпријатија за производство на филмови;

9) поднесува предлози до надлежните државни органи што се однесува до пренесувањето на деловите од основните средства во рамките на претпријатијата — членовите на здружението;

10) се грижи за ползувањето на расположивите кадри на поодделни претпријатија од страна на други претпријатија за производство на филмови, и поднесува предлози до надлежните државни органи што се однесува до распоредот на кадрите односно до временото испраќање на работа во рамките на здружените претпријатија;

11) ги прегледува нацртите на оперативните планови за снимање на филмови и нацртите на плановите за лабораториска обработка на филмовите, како и пресметките на чинењето на филмовите на претпријатијата за производство на филмови, и на претпријатијата им поднесува предлози за отстранување недостатоци и неправилности, особено што се однесува до скратувањето на времето за снимање и обработка на филмовите, намалувањето трошковите на производството, ползувањето на фондусот што постои на гардеробата и реквизитите;

12) оперативно го следи извршувањето на плановите за снимање на филмовите и лабораториската обработка на филмовите од страна на претпријатијата за производство на филмови и им испраќа на претпријатијата предлози за да се отстранат недостатоците и неправилностите во работењето;

13) се грижи за изменувањето на искуствата помеѓу претпријатијата за производство на филмови, како и за применувањето на искуствата од странското производство на филмови во домашните претпријатија за производство на филмови;

14) ја проучува полната цена на чинењето на домашното филмско производство и им предлага на претпријатијата за производство на филмови конкретни мерки што се однесува до намалувањето на таа цена;

15) учествува во работењето на утврдувањето на работните норми и нормативите на трошењето на материјали и работна сила во областа на производството на филмови;

16) врши истражувања што се однесува до намалувањето трошковите на производството на филмови и усовршување процесот на снимањето, лабораториската обработка на филмовите, изработка на обектите, гардеробата и реквизитите;

17) ја следи инвестиционата изградба за потребите на производство на филмовите и на претпријатијата за производство на филмови и на надлежните државни органи им предлага потребни мерки за да се одстранат недостатоците и неправилностите;

18) превзема потребни мерки кај надлежните државни органи и претпријатија во полза на претпријатијата за производство на филмови;

19) врши постојан надзор и контрола над работењето на претпријатијата за производство на филмови во рамките на работите што спаѓаат во задачи на Стопанското здружение на филмските претпријатија и поднесува извештаи до Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ и до министерствата за наука и култура на владите на народните републики што се однесува до работењето на здружението како и на поодделни претпријатија за производство на филмови;

20) ги прегледува и одобрува производните и финансиските планови, како и завршните сметки на своите претпријатија (чл. 18).

Член 3

Стопанското здружение на филмските претпријатија се наоѓа под стопанска управа на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ.

Член 4

Новооснованите претпријатија за производство на филмови должни се да се вклучат во Стопанското здружение на филмските претпријатија.

II. ОРГАНИ И РАБОТЕЊЕ НА СТОПАНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ФИЛМСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Управни и надзорни органи на здружението

Член 5

Стопанското здружение на филмските претпријатија има следни управни и надзорни органи:

- Собрание на здружението,
- управен одбор на здружението,
- надзорен одбор на здружението, и
- директор на здружението.

2. Собрание на здружението

Член 6

Собранието на здружението е највисок орган на здружението.

Собранието го сочинуваат претседателите на работничките совети, претседателите на управните одбори и директорите на претпријатијата — членовите на здружението.

На собранието задолжително присуствуваат: делегатот од Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, делегати од министерствата за наука и култура на владите на народните републики, членовите на управниот и надзорниот одбор на здружението и директорот на здружението.

Собранието задолжително се состанува еднаш годишно, и тоа по завршетокот на работната година, но најдоцна до 31 март секоја година.

Собранието мора да биде свикано во вонредно свикување ако го бара тоа Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, министерството за наука и култура на народната република или претставници на една третина од претпријатијата — членовите на здружението.

Собранието го свикнува управниот одбор на здружението.

Член 7

Со работењето на собранието раководи претседателот што се избира од редовите на претставниците на претпријатијата — членовите на здружението (чл. 6, ст. 2).

Собранието решава полноважно ако се застапени на заседанието преку половината од претпријатијата — членовите на здружението.

Во случај да се одложи работењето на собранието поради недоовоѓање на потребен број претставници, собранието ќе се свика повторно во рок од десет дена и тоа ќе може полноважно да решава без оглед на бројот на присутните претставници.

Заклучоците на собранието се донесуваат со мнозинство на гласови на присутните членови на здружението.

Член 8

Собранието ги врши следните работи:

- 1) избира, дава разрешиници и сменува членови од управниот и надзорниот одбор на здружението;
- 2) дава напатствија за работење на органите на здружението и го одобрува работењето на управниот и надзорниот одбор на здружението;
- 3) определува смерници за работењето на здружението и им дава напатствија на претпријатијата за производство на филмови што се однесува до работењето што спаѓа под надзор и контрола на здружението;
- 4) расправа за работењето на директорот на здружението и на другиот раководен персонал на дирекцијата на здружението;
- 5) донесува финансиски план и ја одобрува завршната сметка на здружението;
- 6) расправа за сите позначајни и општи прашања на работењето на здружението и донесува за нив соодветни заклучоци.

3. Управен одбор на здружението

Член 9

Управниот одбор на здружението управува со стопанското здружение на филмските претпријатија и за своето работење му одговара на собранието на здружението и на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ.

Управниот одбор се состои од претседател и четири члена, во кој број влегува и директорот на здружението.

Членовите на управниот одбор, освен директорот на здружението ги избира собранието на здружението од редовите на службениците и работниците на претпријатијата — членовите на здружението. За секој член на управниот одбор се избира по еден заменик. Избраните членови на управниот одбор мораат да бидат запослени на основната дејност на претпријатијата.

Во управниот одбор не може да има повеќе од два члена од исто претпријатие.

Претседателот на собранието на здружението не може да биде член на управниот одбор. Во управниот одбор не можат да се избираат директорите на претпријатијата — членови на здружението.

Никој не може да биде член на управниот одбор подолго од две години по ред.

Директорот на здружението не може да биде претседател на управниот одбор. Управниот одбор избира претседател од редовите на своите членови.

Управниот одбор се избира на една година. Мајдат на член од управниот одбор трае до изборот на нов управен одбор. Управниот одбор и поодделни негови членови можат да бидат сменети и пред да истече времето за кое што се избрани.

Член 10

Управниот одбор работи колективно и донесува свои заклучоци само на седници.

Седниците на управниот одбор ги свикнува претседателот на управниот одбор, по првпат, еднаш во шест недели. Претседателот е должен да свика седница на управниот одбор и тогаш кога го бара тоа директорот на здружението или поодделен член на управниот одбор.

Управниот одбор донесува полноважно заклучоци ако на седницата е присутно преку половина од неговите членови.

Заклучоците на управниот одбор се донесуваат со мнозинство на гласови на присутните членови. Во случај на поделба на гласовите решава гласот на претседателот.

Членот на управниот одбор што не ќе се сложи со заклучокот на управниот одбор, може да ги испрати своите забелешки до Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ и до управните одбори на претпријатијата — членовите на здружението.

Член 11

Управниот одбор раководи са работите на здружението и во рамките на оваа задача ги врши особено следните работи:

- 1) се грижи да се извршат заклучоците на собранието на здружението;
- 2) се грижи за извршувањето на обврските, односно за обезбедувањето правата на претпријатијата — членовите на здружението;
- 3) се грижи за правилното работење на претпријатијата на здружението и на другите органи на здружението од чл. 18 од оваа уредба;
- 4) раководи со финансиското работење на здружението;
- 5) дава директиви за работење на директорот на здружението, на директорите на претпријатијата на здружението и на раководителите на другите органи на здружението од чл. 18 од оваа уредба;
- 6) се грижи за постојаниот надзор и контрола над работењето на претпријатијата за производство на филмови;
- 7) поднесува до собранието на здружението извештај за работењето на здружението и на поодделните органи на здружението;
- 8) составува извештај за работење на здружението;
- 9) ги одобрува правилата за организацијата и работењето на претпријатијата на здружението и на другите органи на здружението од чл. 18 од оваа уредба;
- 10) им дава предлози на надлежните државни органи за распоред на кадровите и за пренос на деловите од основните средства меѓу претпријатијата за производство на филмови;
- 11) донесува заклучоци што се однесуваат до временото ползување просторот на атељеи, фондус, гардероба и резизити на поодделни претпријатија од страна на други претпријатија за производство на филмови;
- 12) донесува заклучоци за ревизија на работењето во поодделни претпријатија за производство на филмови;
- 13) ги прегледува и одобрува производните и финансиските планови како и завршните сметки на претпријатијата на здружението (чл. 18);
- 14) му предлага на надлежниот орган наголемување основните и обртните средства на претпријатијата на здружението и на другите органи на здружението од чл. 18 од оваа уредба.

Член 12

Со цел да се проучуваат поодделни прашања од делокругот на работењето на здружението, како и со цел да се подготви работата на управниот одбор и

на собранието на здружението, управниот одбор може да образува одделни комисии од редовите на своите членови и на персоналот на претпријатијата — членовите на здружението.

4. Надзорен одбор на здружението

Член 13

Надзорниот одбор на здружението има задача да го контролира работењето на управниот одбор и на директорот на здружението, да му укажува на управниот одбор и на директорот на недостатоци и неправилности во нивното работење и работењето на здружението, а по потреба за тоа да ги известат државните органи надлежни за надзор и контрола над работењето на здружението.

Членови на надзорниот одбор избира собранието на здружението од редовите на службениците и работниците на претпријатијата — членови на здружението. Бројот на членовите на надзорниот одбор го определува собранието на здружението.

Надзорниот одбор избира свој претседател од редовите на своите членови.

Надзорниот одбор работи колективно и донесува свои заклучоци само на заеднички седници.

Надзорниот одбор донесува полномажни заклучоци ако на седницата е присутно преку половина од неговите членови.

Заклучоците од надзорниот одбор се донесуваат со мнозинство на гласови од присутните членови. За случај на поделба на гласовите решава гласот од претседателот.

Членот на надзорниот одбор што не ќе се сложи со заклучокот на надзорниот одбор, може да ги иширати своите забелешки до Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ и на управните одбори на претпријатијата — членовите на здружението.

Седниците на надзорниот одбор ги свикнува Претседателот на надзорниот одбор, по правило, еднаш во три месеци. Претседателот е должен да свика седница на надзорниот одбор и тогаш кога го бара тоа директорот на здружението, претседателот на управниот одбор на здружението, мнозинство на членовите од управниот или надзорниот одбор на здружението, или претставници на една третина на претпријатијата, — членови на здружението.

Надзорниот одбор на здружението се избира на една година. Мандатот на член од надзорниот одбор трае додека не се избере нов надзорен одбор. Надзорниот одбор и поодделни негови членови можат да бидат сменети и пред да истече времето за кое што се избираат.

Член 14

Со цел да ги проучи поодделните прашања од својот делокруг на работењето, надзорниот одбор може да образува одделни комисии од редовите на своите членови или на персоналот на претпријатијата — членовите на здружението.

5. Директор на здружението

Член 15

Директорот на здружението непосредно раководе со работењето на здружението аналогно со законските и други правни прописи со правилата на здружението, а врз основа на соодветните стопански планови, заклучоците на собранието и на управниот одбор на здружението и напатствијата на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ.

Директорот има како помошен апарат потребен број персонал (од дирекциите на здружението).

Директорот се назначува и разрешува од Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Владата на ФНРЈ.

Раководниот персонал на дирекцијата на здружението се назначува од Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, а другиот персо-

нал се назначува и разрешува од директорот на здружението.

Прописите за организацијата на дирекцијата на здружението и за систематизацијата на работните места во дирекцијата на здружението ги донесува Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

Член 16

Директорот на здружението е особено должен:

1) да организира и раководи со остварувањето на заклучоците од управниот одбор на здружението;

2) да организира подготвителни работи за работењето на собранието и на управниот одбор на здружението; да состави дневен ред за седниците на управниот одбор на здружението во заедница со претседателот на управниот одбор на здружението;

3) да склучува договори од името на здружението и да го застапува здружението пред државните органи и во правните односи со поодделни физички и правни лица;

4) да организира и раководи со работењето на здружението;

5) да организира постојан надзор над работењето на претпријатијата за производство на филмови што се однесува до работите по кои што здружението има право на надзор.

Член 17

Ако директорот на здружението смета дека заклучокот од управниот одбор да здружението е противен на законските и други правни прописи, на соодветните стопански планови, на напатствијата од надлежните државни органи или на заклучоците од собранието на здружението, е должен веднаш за тоа да го известат Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, а по потреба и соодветните органи на Сојузната државна управа што вршат одделен надзор и контрола над работењето на здружението и времено да го запре извршувањето на заклучоците од управниот одбор.

Директорот е должен да презема потребни мерки за да се извршат неопходните задачи на здружението во случај ако управниот одбор на здружението во таа смисла не донесол соодветен заклучок. Директорот е должен во ваков случај веднаш да му предложи на претседателот на управниот одбор на здружението да свика седница на управниот одбор на која што директорот ќе го известат одборот за превземените мерки. Претседателот на управниот одбор е должен да свика седница во рок од 48 часа.

6. Економски органи на здружението

Член 18

За вршењето на производно-комерцијалните однесно стручните работи од чл. 2 од оваа уредба, стопанското здружение на филмските претпријатија има свои одделни органи, и тоа:

а) претпријатие за лабораториска обработка на филмски материјали и изработка на филмски копии;

б) претпријатие за услуги во процесот на снимање филмови (ползување простор на атели, изработка на обекти, изработка и ползување гардероба, реквизити и фондус; ползување технички средства за снимање филмови и др.);

в) претпријатие за изработка (снимање и монтажа) на филмски репортажи и документарни филмови;

г) претпријатие за увоз и извоз филмови и филмски материјали и за експлоатација домашни филмови во земјата (чл. 2, точ. б);

д) институт за унапредување производството на филмови.

Стопанското здружение на филмските претпријатија може да оснива и други органи за вршење задачите од чл. 1, ст. 1 од оваа уредба, а според постојните прописи.

Член 19

Институтот за унапредување производството на филмови врши преглед на нацртите на оперативните планови за снимање филмови и предметката на чинењето на филмовите, се грижи за измена на искуствата помеѓу претпријатијата за производство на филмови и за ползување искуствата на странското производство на филмови, и врши истражувања со цел да се усоврши процесот на производството на филмови, да се намалат трошковите на производството на филмови и да се подобри организацијата на работењето на производството на филмови.

На чело на институтот се наоѓа директор.

7. Работење на здружението и на неговите членови

Член 20

Стопанското здружение на филмските претпријатија има свој финансиски план и составна завршна сметка.

Основните и обртните средства на здружението се образуваат од доприносот на претпријатијата за производство на филмови од делот на акумулацијата на претпријатијата на здружението што го уплатуваат овој претпријатијата на здружението.

Член 21

Стопанското здружение на филмските претпријатија ги покрива своите расходи со своите приходи. Приходите на здружението се:

1) доприносот што го уплатуваат на здружението претпријатијата за производство на филмови — сразмерно на својот капацитет;

2) маржата и цената за услуги што ги наплатува здружението за услугите што ги врши;

3) учеството на здружението во акумулацијата на претпријатијата на здружението;

4) други приходи.

Висината на доприносот од точ. 1 ја определува, по предлог од управниот одбор на здружението, Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансии на ФНРЈ и во спогодба со министрите за наука и култура на владите на народните републики.

Висината на маржата и на цената за услуги, како и висината на учеството на здружението во акумулацијата на претпријатието на здружението ја определуваат надлежните државни органи по прописите што постоат, на предлог од управниот одбор на здружението.

Со одвишокот на приходите на здружението располага собранieto на здружението по прописите што постоат.

Член 22.

Основните и обртните средства на претпријатијата на здружението чл. 18) ги доделува Владата на ФНРЈ.

Претпријатијата на здружението ги покриваат своите расходи со своите приходи.

Приходите на претпријатијата се:

1) маржата односно цената за услуги што ги наплатуваат претпријатијата за извршените услуги;

2) други приходи.

Висината на маржите и на цените за услуги ја определуваат надлежните државни органи по прописите што постоат, на предлог од управниот одбор на здружението.

Ако приходите на поодделни претпријатија на здружението не се достаточни да ги покријат расходите, разликата се покрива од приходите на здружението.

Член 23

Приходите и расходите на Институтот за унапредување на производството на филмови (чл. 19) се предвидуваат во рамките на стопанската сметка на здружението.

Член 24

Стопанското здружение на филмските претпријатија има свои правила.

Правилата на здружението ги донесува собранieto на здружението.

Правилата на здружението треба особено да содржат:

1) назив и седиште на членовите од здружението;

2) поблиски одредби за предметот на работењето на здружението;

3) поблиски одредби за начинот на работењето на здружението, на претпријатијата на здружението и на другите органи на здружението од чл. 18 од оваа уредба;

4) поблиски одредби за финансиските средства и за начинот на финансиското работење на здружението;

5) поблиски одредби за начинот на вршење надзорот и контролата на здружението над работењето на здружението претпријатија и за делокругот на надзорот и контролата;

6) права и обврски на претпријатијата — членовите на здружението;

7) санкции (пенали и др.) за повреда на обврските и правата на членовите од здружението;

8) начин за решавање спорите.

Правилата на здружението ги потврдува Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ.

Член 25

Републичките претпријатија за производство на филмови (чл. 1, ст. 1) се наоѓаат под стопанска управа на министерствата за наука и култура на владите на народните републики.

Член 26

Во случај поодделни републички претпријатија за производство на филмови да не постапат според забелешките и напастивјата на Стопанското здружение на филмските претпријатија, здружението е должно да го извести за тоа надлежниот државен орган под чија што стопанска управа се наоѓа претпријатието, и да превземе мерки за да ги оствари санкциите што се предвидуваат со правилата на здружението за повреда на обврските на членовите на здружението.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Стопанското здружение на филмските претпријатија ќе се образува најдоцна во срок од 15 дена по влегувањето во сила на оваа уредба.

За таа цел првото собрание на здружението ќе го свика Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ веднаш по влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 28

На Стопанското здружение на филмските претпријатија ќе му се обезбеди на почетокот на работењето банкарски кредит со цел да се образуваат основните и обртните средства на здружението, а кој ќе го врати здружението од своите приходи.

Член 29

Претпријатијата од сојузно значење: Југославија филм, Централната филмска лабораторија, Централниот студно за филмски новости, и Централниот студно за уметнички филмови, ќе ги превземе на управување Стопанското здружение на филмските претпријатија заедно со сите плански задачи, права и обврски, како и со работните колективи што ги имаат овие претпријатија на денот на превземањето, и тоа во срок од 25 дена по влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 30

Се овластува Претседателот на комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ да донесува, во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба.

Член 31

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

16 декември 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука
и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

645.

Врз основа на точ. 37 од Напатствието за извршување на Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), а во врска со точ. 3 од Напатствието за заедничкото договорање врз основа на планските квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 65/50), во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, прописуваме

НАПАТСТВИЕ

ЗА ЗАЕДНИЧКОТО ДОГОВОРАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА ПЛАНСКИТЕ КВОТИ ЗА 1951 ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ГРАНКИТЕ НА ДЕЈНОСТА 122 И 313

1. Заедничкото договорање за производите од гранките на дејноста 122 и 313 ќе се одржи во Загреб во просториите на Загребачкиот велесем а ќе започне на 20 декември 1950 година.

2. За договорањето на производите од гранките на дејноста 122 и 313 важат прописите од Напатствието за заедничкото договорање врз основа на планските квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 65/50).

V бр. 6587

7 декември 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател
на Советот за преработувачка индустрија,
Рато Дугоњик, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател
на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет
и на Сојузната планска комисија,
Борис Кидрич, с. р.

646.

Врз основа на чл. 8 и 9 од Уредбата за снабдување на населението, издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Во Наредбата за регулирање прометот со земјоделските производи („Службен лист на ФНРЈ“, број 45/50 и 61/50) се вршат изменувања и дополнувања така да пречистениот текст гласи:

НАРЕДБА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

1) Земјоделците-производители, земјоделските задруги и другите производители на земјоделските производи можат слободно да ги продаваат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија своите земјоделски производи, со кои што не постоејќите прописи располагаат слободно, како и индустријските производи што ги добиваат како натурална стимулација врз основа на склучени договори за поддршка на индустријските растенија.

2) Потрошачите за своите потреби и за потребите на своите домаќинства (индивидуални потрошачи) можат слободно да купуваат земјоделски производи непосредно од производителите од точ. 1 на оваа наредба на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

3) Со прописите од точ. 1 и 2 на оваа наредба не се засага во постоејќите санитарни и ветеринарни прописи што се однесуваат до контролата квалитетот на земјоделските производи.

4) Производителите и индивидуалните потрошачи можат да превозат и да пренесуваат земјоделски производи на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија слободно и без какво и да било одделно одобрение.

За превозењето и пренесувањето на земјоделските производи што се извршува со јавни саобраќајни средства (со железници, бродови, моторни возила, по пошта) што се однесува до условите за пренесување и превозење, пакување, количините, пренесувањето по рачни багаж итн., важат саобраќајните прописи од надлежните органи.

5) По исклучение од одредбите од точ. 2 и 4 од оваа наредба потрошачите можат да купуваат, превозат и да пренесуваат житарици и нивни преработки најповеќе до 60 кг на член од домаќинството. За ова купување треба потрошачот да има потврда од месниот народен одбор, на чие што подрачје живее, дека со житариците (преработките) немале исклучително за неговите потреби и за потреби на неговото домаќинство. При издавањето на овие потврди месниот народен одбор ќе води сметка за снабдееноста на потрошачот со житарици од сопственото производство и од други извори.

Потврдите од погорниот став саужат наедно и како одобрение за слободно превозење и пренесување на купените житарици (преработки).

Ограничувањето на превозот и на пренесувањето на житариците и на нивните преработки на количина до 60 кг на член од домаќинството не се однесува на производителите што прелозат житарици (преработки) од сопствен имот во местото на своето живеење, како и на работодавците што работеле во селански работни задруги на работи од квалитетна изградба ако заработените житарици ги превозат дома. Овие лица извршуваат превоз и пренесување на житарици врз основа на потврда од месниот народен одбор од чие што подрачје се испраќаат (се извозат) житарици.

6) Селанските работни задруги можат да купуваат, превозат и да пренесуваат житарици и нивни преработки за потреби на задругата и на задругарите. Ова купување се извршува врз основа на потврда од поверенството за трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор на чие подрачје се навоѓа седиштето од задругата. Од потврдата треба да се види количината на житариците (преработките), која што селанската работна задруга може да ја купи. Оваа количина поверенството за трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор ја утврдува земајќи го во оглед бројот на задругарите и снабдееноста на

задругата и на задругарите со житарици од сопственото производство и од други извори.

Потврдата од погорниот став служи наедно и како одобрение за слободен превоз и пренесување на купените житарици (преработки).

7) Купувањето, превозот и пренесувањето на житариците и на нивните преработки за индивидуалните потрошачи и за селанските работни задруги можат организирани да ги вршат околските сојузи на земјоделските задруги преку своите трговски претпријатија.

Околските сојузи на земјоделските задруги го спроведуваат ова купување врз основа на прибраните потврди од точ. 5 и 6 на оваа наредба.

8) Приватните лица не можат ни во каков вид да купуваат земјоделски производи за препродажба, нити купени земјоделски производи да препродаваат.

Државните органи, а особено месните народни одбори, органите на трговинската инспекција и органите на внатрешните работи должни се без одлагање да подадат пријава до надлежниот орган против секое лице што препродава земјоделски производи.

9) Доколку не се работи за кривично дело на недопуштена трговија или недопуштена спекулација, со парична казна до 20.000 динари ќе се казни лицето што купопродава земјоделски производи во цел на препродажба или кое што купени земјоделски производи препродава противно на одредбата од точ. 8 од оваа наредба.

• Со парична казна до 10.000 динари, доколку не се работи за кривично дело, ќе се казни:

а) одговорниот службеник и друго лице кое што на каков и да било начин, противно со прописите од оваа наредба, ограничува промет, превозење и пренесување на земјоделски производи;

б) потрошач што купува, превози или пренесува житарици (преработки) противно на одредбата од точ. 5 од наредбата;

в) одговорното лице што купува, превози и пренесува житарици противно на одредбите од точ. 6 и 7 од оваа наредба.

Предметот со кој што е сторен прекршокот ќе се одзема и ќе се предаде на најблиската филијала (делегација) на претпријатието од државниот житеј фонд на чување додека не се заврши административно-казнената постапка. Ако биде казнет сторителот поради прекршок, земените житарици (преработки) нема да му се вратат, туку ќе му се платат по факторот 3,5 од државната откупна цена.

Административно-казнена постапка по овие прекршоци води и ревизија донесува извршниот одбор на околскиот народен одбор по прописите од Основниот закон за прекршките.

10) Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат: Наредбата за регулирање прометот со земјоделските производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/50) и Наредбата за изменувања и дополнувања на Наредбата за регулирање прометот со земјоделските производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 61/50).

11) Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 11/588

12 декември 1950 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател
на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

ДЕКЛАРАЦИЈА НА ХОЛАНДИЈА ЗА СВЕТСКАТА ПОШТЕНСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА НЕЈЗИНАТА ВАЖНОСТ ЗА НОВА ГВИНЕЈА

Швајцарското пратеништво во Белград, со својата нота од 7 октомври 1950 година го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија, дека Холандија со декларација од 23 август 1950 година соопшти ети нејзиното пристапување кон Светската поштенска конвенција со однесува на Нова Гвинеја.

Освен Светската поштенска конвенција Холандија пристапи кон Спогодбата за писмата и кутиите со означена вредност, Спогодбата за поштенските пакети, Спогодбата за откупните испратки, Спогодбата за поштенските уплатници, Спогодбата за поштенските вирмани, Спогодбата за поштенските налози и кон Спогодбата за претплати на весници и списанија, склучени и потпишани во Париз на 5 јули 1947 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на оваа конвенција и овие спогодби е депониран на 27 јули 1948 година, а указот за нивната ратификација е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 61 од 17 јули 1948 година.

Бр. 419741 — од Министерството на надворешните работи, Белград, 21 октомври 1950 година.

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА ЛИХТЕНШТАЈН КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ВОЕНИТЕ ПЛЕНИЦИ, КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА РАНЕТИТЕ И БОЛНИТЕ ОД СУВОЗЕМНИТЕ ВОЕНИ СИЛИ, КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА РАНЕТИТЕ, БОЛНИТЕ И БРОДОЛОМЦИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ ОРУЖАНИ СИЛИ И КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНА

Швајцарското пратеништво во Белград, со својата нота од 2 октомври 1950 година, го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија, дека на 21 септември 1950 година е депониран во Берн од страна на Лихтенштајн ратификациониот инструмент на Конвенцијата за постапување со воените пленници, Конвенцијата за подобрување положбата на ранетите и болните од сувоземните воени сили, Конвенцијата за подобрување положбата на ранетите, болните и бродоломците од поморските оружани сили и Конвенцијата за заштита на цивилните лица за време на војна.

Југословенскиот ратификационен инструмент од овие конвенции е депониран на 21 април 1950 година а указот за ратификацијата на споменатите конвенции објавен е во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 24/50.

Бр. 419/95. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 19 октомври 1950 година.

ВАЖНОСТ НА СВЕТСКАТА ПОШТЕНСКА КОНВЕНЦИЈА ВО ОДНОС НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ПАПУА, ОСТРОВОТ НОРФОЛК, НОВА ГВИНЕЈА И НАУРА

Швајцарското пратеништво во Белград, со својата нота од 21 октомври 1950 година, го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија дека, спрема соопштението примено на 26 септември 1950 година од Британското пратеништво во Берн, пристапот од страна на Австралија кон Светската поштенска конвенција, склучена и потпишана во Париз на 5 јули 1947 год. на, се протегнува и на територијата на Папуа, островот

Норфолк, Нова Гвинеја и Наура. Австралија пристапи кон оваа конвенција на 28 јуни 1949 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на оваа конвенција е депониран на 27 јули 1948 година, а указот за нејзината ратификација е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 61 од 17 јули 1948 година.

Бр. 420378. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 1 ноември 1950 година.

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА ШВАЈЦАРИЈА НА ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ВОЈНИТЕ ПЛЕНИЦИ, ЗА ПОДОБРУВАЊЕ СУДБИНАТА НА РАНЕТИТЕ И БОЛНИТЕ ВО ВОЈСКИТЕ ВО ВОЈНАТА, ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА РАНЕТИТЕ, БОЛНИТЕ И БРОДОЛОМЦИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ ОРУЖАНИ СИЛИ И ЗА ЗАШТИТА ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНАТА

Швајцарското пратеништво во Белград, со својата нота од 19 јуни 1950 година го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија дека Швајцарија ја ратификува Женевската конвенција за постапување со војните пленници, Женевската конвенција за подобрување судбината на ранетите и болните во војските во војната, Женевската конвенција за подобрување положбата на ранетите, болните и бродоломците на поморските оружани сили и Женевската конвенција за заштита на граѓанските лица за време на војната, што се склучени и потписани во Женева на 12 август 1949 година. Депонирањето на Швајцарскиот ратификационен инструмент на овие конвенции е извршено на 31 март 1950 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на овие конвенции е депониран на 21 април 1950 година, а указот за нивната ратификација е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 24 од 1 април 1950 година.

Бр. 412843. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 1 ноември 1950 година.

ПРИСТАП НА АБИСИНИЈА КОН КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НЕКОИ ПРОПИСИ ЗА МЕЃУНАРОДНОТО ПРЕНЕСУВАЊЕ ПО ВОЗДУХ

Полската амбасада во Белград, со својата нота од 23 октомври 1950 година го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија дека на ден 14 август 1950 година Абисинија пристапи кон Конвенцијата за изедначување на некои прописи за меѓународното пренесување по воздух, склучена и потписана во Варшава на 12 октомври 1929 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на оваа конвенција е депониран на 27 мај 1931 година, а конвенцијата е објавена во „Службените новини“ бр. 124 од 5 јуни 1931 година.

Бр. 419527. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 8 ноември 1950 година.

РАЗМЕНУВАЊЕ НА РАТИФИКАЦИОННИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ПРОТОКОЛОТ ЗА ОБЕШТЕТУВАЊЕТО НА ТУРСКИОТ ИМОТ И ИМОТНИТЕ ИНТЕРЕСИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

На 20 ноември 1950 година во Белград се разменија ратификационите инструменти на Протоколот за обештетување на турскиот имот и имотните интереси во Југославија, склучен и потписан во Анкара на 5

јануари 1950 година помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Република Турска. Овој протокол објавен е во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 23 од 29 март 1950 година.

Бр. 421906. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 20 ноември 1950 година.

ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ ЗЛОЧИНОТ ГЕНОЦИД

Генералниот секретаријат на Обединетите нации, со своето писмо од 10 октомври 1950 година, го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија, дека Конвенцијата за спречување и казнување злочинот геноцид, склучена и потписана во Париз на 9 декември 1948 година влегува во сила на 12 јануари 1951 година, аналогно на својот член XIII, бидејќи до 14 октомври 1950 година дваесет држави ги депонирале своите инструменти за пристапувањето или ратификацијата.

Југословенскиот ратификационен инструмент на оваа Конвенција депониран е на 20 август 1950 година, а Конвенцијата е објавена во „Службениот весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ бр. 2 од 15 јули 1950 година.

Бр. 421934. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 25 ноември 1950 година.

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА САЛВАДОР И ПРИСТАП НА ЦЕЈЛОН КОН КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ ЗЛОЧИНОТ ГЕНОЦИД

Генералниот секретаријат на Обединетите нации, со своето писмо од 1 октомври 1950 година и 18 октомври 1950 година го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија, дека на 28 септември 1950 година е депониран од страна на Салвадор инструментот за ратификација, а на 12 октомври 1950 година депониран е од страна на Цејлон инструментот за пристапувањето кон Конвенцијата за спречување и казнување злочинот геноцид, склучена и потписана во Париз на 9 декември 1948 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на оваа Конвенција депониран е на 29 август 1950 година, а Конвенцијата е објавена во „Службениот весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“, бр. 2 од 15 јули 1950 година.

Бр. 421935. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 25 ноември 1950 година.

ПРИСТАП КОН ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ СУДБИНАТА НА РАНЕТИТЕ И БОЛНИТЕ ВО ВОЈСКИТЕ ВО ВОЈНА ОД СТРАНА НА САН МАРИНО

Швајцарското пратеништво во Белград, со својата нота од 4 ноември 1950 година, го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија, дека на ден 12 октомври 1950 година е депониран од страна на Сан Марино инструментот за пристап кон Женевската конвенција за подобрување судбината на ранетите и болните во војските во војна што е склучена и потписана во Женева на 27 јули 1929 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на оваа конвенција е депониран на 20 мај 1931 година, а конвенцијата е објавена во „Службените новини“ бр. 124 од 5 јуни 1931 година.

Бр. 421167. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 1 декември 1950 година.

**РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА ЧИЛЕ И ИНДИЈА
НА ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
СО ВОЕНИТЕ ПЛЕНИЦИ, ЗА ПОДОБРУВАЊЕ СУД-
БИНАТА НА РАНЕТИТЕ И БОЛНИТЕ ВО ВОЈСКИТЕ
ВО ВОЈНА, ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА
РАНЕТИТЕ, БОЛНИТЕ И БРОДОЛОМЦИТЕ НА ПО-
МОРСКИТЕ ОРУЖЕНИ СИЛИ И ЗА ЗАШТИТА НА
ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ ВОЈНА**

Швајцарското пратеништво во Белград, со својата нота од 25 ноември 1950 година, го известил Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија дека Чиле на 12 октомври 1950 година, а Индија на 9 ноември 1950 година ја ратификуваа Женевската конвенција за постапување со воените пленници, Женевската конвенција за подобрување судбината на ранетите и болните во војските во војна, Женевската конвенција за подобрување положбата на ранетите, болните и бродоломците на поморските оружени сили и Женевската конвенција за заштита на граѓанските лица за време војна, што се склучени и потписани во Женева на 12 август 1949 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на овие конвенции е депониран на 21 април 1950 година, а указот за нивната ратификација е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 24 од 1 април 1950 година.

Бр. 422288. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 9 декември 1950 година.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

УКАЗ

**ЗА ОПОВИКУВАЊЕТО НА ШЕХОВИК ШЕРИФ ОД
ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-
НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ГРЦИЈА**

Се оповикува од својата досегашна должност Шеховиќ Шериф, вонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Грција.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 2399

8 декември 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничкиј, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

УКАЗ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-
НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГРЦИЈА**

Се назначува за вонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Грција Јовановиќ Радош, помошник на Министерот на надворешните работи.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 2404

8 декември 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.

ГЛАВНА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА ПРИ ВЛАДАТА НА ФНРЈ

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за меѓусобно плаќање во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 67/50), Пленумот на Главната државна арбитража при Владата на ФНРЈ прописа

НАПАТСТВИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА ВЕ-
ШТИТЕ ЛИЦА ПО УРЕДБАТА ЗА МЕЃУСОБНОТО
ПЛАЌАЊЕ ВО СТОПАНСТВОТО**

1

1. Вештачењето во постапката за понижување на невршеното плаќање по Уредбата за меѓусобното плаќање во стопанството се врши по ова напатствие.

2. Претседателот на државната арбитража при владата на народната република ги определува местата за кои што се назначуваат вешти лица.

3. Претседателот на државната арбитража при владата на народната република ги назначува вештите лица, од редот на стручњаци, за поодделни гранки на стопанството, односно видови на услуги, по предлог од претседателот на областната, односно околнската или градската државна арбитража.

Вештите лица се назначуваат за секое определено место. Едно вешто лице може да биде назначено и за повеќе места.

Вештите лица се назначуваат за една година и за назначувањето им се издава декрет.

4. Местата за кои што се назначуваат вештите лица, како и листите на вештите лица што се назначени за тие места и поодделни гранки на стопанството, односно видови на услуги се објавуваат во службениот лист на народната република најдоцна до 15 декември секоја година за идната година.

Претседателот на државната арбитража при владата на народната република може во секое време да врши потребни изменувања што се однесува до определувањето на местата за кои што се назначуваат вештите лица, како и во листата на вештите лица.

Овие изменувања се објавуваат во службениот лист на народната република.

II

5. Барањето да се поништи извршеното плаќање поради недостиг во квантитето на стоките се поднесува врз основа на налезот од комисијата што е образувана по прописите од Правилникот за склучување договори за продажба и купување на стоки.

Комисијата ќе бара мислење од едно вешто лице само ако смета дека е тоа потребно.

Ако се работи за утврдување на квалитативни маани на стоките комисијата мора да повика вешто лице.

6. Ако за местото на купувачот, односно примателот на стоките не се назначени вешти лица или на листата нема вешти лица за определената гранка на стопанството, односно вид на услугата, стручен налез и мислење ќе даде лице кое што е одговорно во претпријатието на купувачот, односно на примателот на стоките за примачењето на стоките.

7. Вешто лице не може да биде лице кое што е во служба на продавачот или на купувачот, односно на примателот на стоките.

8. Вештото лице е должно да се одзове на повикот за вештачење и при вештачењето да се придржува кон прописите, узвите, обичаите и правилата на струката.

III

9. Налазот и мислењето на вештите лица комисијата ги вчесува во записник.

Ако е предметот на вештачење од таква природа да не е во можност вештото лице да даде веднаш налез и мислење, комисијата ќе му определи на вештото лице срок за да поднесе писмени налез и мислење, што се составен дел од записникот. Писмените налез и мислењето се поднесуваат во три примерка.

10. Записникот на комисијата треба да содржи нарочен: дата и место на работењето на комисијата, време на почетокот и завршетокот на работењето на комисијата, име (фирма) на странките, предмет на вештачењето, дата на примачењето на стоките и на сметката, име и звање на членовите на комисијата и на вештите лица, број и дата на декретот за назначувањето на вештите лица, како и име и звање на застапникот и претставникот на странките, ако присуствуваат на работењето на комисијата.

Записникот на комисијата го потпишуваат сите членови на комисијата и вештото лице, а се составува во три примерка што му се враќа на купувачот, односно на примателот на стоките.

11. Изјавата на вештите лица мора да содржи налез во кој што ќе се опише предметот на вештачењето и ознаки на кој начин и во која состојба стоките стасале, начин на пакувањето (парчиња, омоти, оригинално фабричко пакување и др.) и состојбата на амбалажата, начинот на кој што е извршено вештачењето и други важни околности.

Покрај налезот, изјавата на вештите лица мора да содржи и образложено мислење за недостатоците на стоките со оглед на одредбите од договорот помеѓу странките.

12. Врз основа на својот налез и мислењето вештото лице е должно да се изјасни да ли е согласно да се изврши потполно или делимично поништување на плаќањето. Во случај да е согласно со делимичното

поништување на плаќањето, вештото лице е должно да го определи износот, за кој што ќе се изврши поништувањето.

Во изјавата за согласноста за потполното или делимичното поништување на плаќањето вештото лице ќе цитира врз основа на кој разлог од чл. 14 од Уредбата за меѓусебното плаќање во стопанството ќе се изврши поништување.

Вештото лице може да даде согласност за поништување на извршеното плаќање само ако утврди дека се поплатите далени во рокот од чл. 8 точ. 7 и 8 од Правилникот за склучување договори за продажба и купување на стоките, но и во тој случај по барање от купувачот односно примателот на стоките ќе изврши вештачење.

IV

13. На вештото лице му припаѓа награда за работењето според видот, сложеноста и траењето на вештачењето.

Покрај наградата, на вештото лице му се наплаќаат сите потребни трошкови што ги имал во врска со вештачењето.

Наградата и трошките на вештото лице ги исплатува купувачот, односно примателот на стоките веднаш по примачењето на записникот што е редно составен.

Во случај на несогласност за висината на наградата и на трошките вештото лице може во рок од 15 дена по извршената исплата, односно сторената покана висината на наградата и на трошките да бара да ја определи обласната, односно околиската или градската државна арбитража што е надлежна според местото на вештачењето.

14. Ова напатствено влегува во сила на 1 јануари 1951 година.

Бр. 3839

12 декември 1950 година

Белград

Претседател на Главната државна арбитража при Владата на ФНРЈ,

др Александар Голдштајн, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“, во бројот 29 од 31 октомври 1950 година објавува: Указ за расписување општи избори на одборниците за околиските народни одбори и градските народни одбори вон од составот на околините во Народна Република Црна Гора;

Одлука за оснивање Изборна комисија на НР Црна Гора;

Одлука за определување бројот на одборниците за околиските народни одбори и градските народни одбори вон од составот на околините во НР Црна Гора.

Во бројот 30 од 10 ноември 1950 година објавува:

Одлука на Народната скупштина на Народна Република Црна Гора за разрешување и избор на судии-поротници на окружните судови во Народна Република Црна Гора;

Указ за образување Влада на Народна Република Црна Гора;

Указ за административно-територијалните промени во подрачјата на народните одбори;

Уредба за измена на Уредбата за Средната медицинска школа;

Наредба за укинување Наредбата за распоредот на званијата од здравствената струка во врсти;

Општо напатствие за продажба и определување цени на производите на занаетските задруги и претпријатијата на општествените организации;

Општо напатствие за продажба и определување цени на производите на приватните занаетски дуќани;

Решение за назначување околиски и градски изборни комисији за избори на одборниците за околиските и градските народни одбори што се расписани за ден 3 декември 1950 година.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине Народне Републике Србије“ во бројот 17 од 1 ноември 1950 година објавува:

Решение за оснивање Покраински завод за стопанство во Нови Сад.

Решение за оснивање Постојано детско одмарилиште во Пунат (острво Крк);

Решение за разрешување и именување членови на изборните комисији.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службен лист на Народна Република Хрватска во бројот 56 од 2 ноември 1950 година објавуваат:

Уредба за Академијата за театарска уметност во Загреб;

Уредба за укинување Главната дирекција на републичките природни лекувалишта;

Уредба за укинување Управата за радиодифузна служба при Владата на Народна Република Хрватска.

Во бројот 57 од 10 ноември 1950 година објавуваат:

Наредба за држење и сместување запаливи течности;

Решение за прогласување подрачјата заразени со компиловата златина.

Во бројот 58 од 16 ноември 1950 година објавуваат:

Наредба за количините на вино и ракија што можат производителите да ги трошат во своите домаќинства без да плаќаат данок на промет на производи.

Во бројот 59 од 21 ноември 1950 година објавуваат:

Извештај на Изборната комисија на НР Хрватска за резултатите на изборите за народни пратеници за Соборот на НР Хрватска одржани на 5 ноември 1950 година.

Во бројот 60 од 27 ноември 1950 година објавуваат:

Указ за свикнување Соборот на НР Хрватска.

Во бројот 61 од 7 декември 1950 година објавуваат:

Указ за заклучување 1 редовно заседание на Соборот на НР Хрватска;

Уредба за изменувањата и дополнувањата на Уредбата за бројот и територијалната надлежност на окружните и околицките судови на подрачјето на НР Хрватска.

Во бројот 60 од 27 ноември 1950 година објавуваат:

Указ за свикнување Соборот на Народна Република Хрватска.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 33 од 7 ноември 1950 година објавува:

Правилник за пазачите на ловот;

Правилник за изменувања на правилникот за извршување Законот за ловот.

Во бројот 34 од 14 ноември 1950 година објавува:

Решение за откупните цени на грав;

Решение за откупната цена за хелда и просо во економската 1950/51 година;

Наредба за мерките за заштита на претпријатијата и поголемиот на дрвната индустрија против пожар.

Во бројот 35 од 21 ноември 1950 година објавува:

Указ за промена на Владата на Народна Република Словенија.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 30 од 2 ноември 1950 година објавува:

Решение за оснивање Средно медицинско училиште за заботехничари и забари со седиште во Скопје;

Наредба за издавање лични карти (легитимации);

Наредба за определување највисоки цени за пчелни друштва сместени во кошници по кои што седанските работни задруги можат да вршат набавка од понатниците;

Наредба за забрана ловот на рибата пастрмка во сите реки на територијата на Народна Република Македонија;

Наредба за забрана ловот на фибите во секое годишно доба.

Во бројот 31 од 24 ноември 1950 година објавува:

Правилник за држење и сместување запаливи течности.

Во бројот 32 од 27 ноември 1950 година објавува:

Уредба за оснивање и надлежност на Комитетот за водостопанство на Владата на Народна Република Македонија;

Уредба за оснивање Економски факултет во Скопје;

Објава на изборната комисија на Народна Република Македонија за потврда кандидатурите за изборите на народни пратеници за Народно собрание на Народна Република Македонија на ден 3 декември 1950 година.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 22 од 20 јули 1950 година објавува:

Указ за прогласување претпријатија за одржување патништа од обласно значење за претпријатија од републичко значење;

Указ за прогласување градското гоилиште во Суботица за претпријатије од републичко значење;

Указ за прогласување претпријатија за снабдување на угостителските и туристичките објекти од обласно значење за претпријатија од републичко значење;

Правилник за кукјниот ред во казнено-поправните домони;

Правилник за кукјниот ред во затворите во кои што се извршуваат казните;

Напатствие за висината на разрезувањето и наплатувањето на коморскиот допринос;

Напатствие за почетокот на работењето на ново-основаниот околиски суд во Барајево и Моница;

Наредба за зајакнатото пазење и надзор над шумите за време долготрајни суши;

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“, во бројот 37 од 22 ноември 1950 година објавува:

Објава на Изборната комисија за изборите на народни пратеници на Народна Република Босна и Херцеговина за потврда кандидатурите на народни пратеници за Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина на ден 3 декември 1950 година;

Правилник за обрасците по Законот за занаетството.

ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТА за 1951 година

Се известуваат сите претплатници на „Службениот лист на ФНРЈ“, дека претплатата за 1951 година ќе изнесува 350 (триста педесет) динари за еден примерок, а не 300 како што е минатиот пат погрешно објавено.

Претплатата се молага унапред за целата година со приложената чековна уплатница, која што му е приложена на „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 63, и тоа за целата година на текуќа сметка 101-900.860 кај Народната банка на ФНРЈ. Централата за НР Србија, Белград. Доколку претплатата се испраќа со вирмански чек, треба да се пренесат на вирманскиот налог сите податоци од грбот на нашиот чек што ви е испратен со минатиот број.

На секој, кој што не ја обнови претплатата до 25 декември на текуќата година ќе му се запре отпремањето на листот од 1 јануари 1951 година.

Ако ве претплатува за 1951 година напреден орган, треба овој да го известите веднаш за тоа, како би извршил претплата за Вас на време.

Барања за наголемување бројот на примероци, по правило, нема да се уважуваат.

Во случај да се испрати на име претплата поголем износ, разликата нема да се враќа, туку ќе се засметува како аконтација на претплата за 1952 година.

Ако има нешто да се примети или јави доволно е да се напише тоа на грбот од чекот. Одлично би било, спрема тоа, да се пише и да се прават непотребни издатоци. Во преписката треба сепоследи да се повикувате на вашиот претплатен број.

Доколку претплатата треба да се наплати од вашата текуќа сметка, односно акредитив молиме да ни ја доставите веднаш банковната врска (бројот на акредитивот).

СОДРЖАЈ

Страна

642. Указ за свикување Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија во II редовно заседание — — — — — 1097
643. Уредба за преведувањето на пензиите, пендите и помоштите што се определени по поранешните прописи и за признавањето на правата на пензија на лицата што не добиле право на пензија по поранешните прописи — — — — — 1097
644. Уредба за оснивањето, задачите и работењето на Стопанското здружение на филмските претпријатија — — — — — 1101
645. Напатствие за заедничкото договорање врз основа на планските квоти за 1951 година за производите од гранките на дејноста 122 и 313 — — — — — 1106
646. Наредба за изменувања и дополнувања на Наредбата за регулирање прометот со земјоделски производи — — — — — 1106
- Декларација на Холандија за Светската поштенска конвенција за нејзината важност за Нова Гвинеја — — — — — 1107
- Ратификација од страна на Лихтенштајн Конвенцијата за постапување со воените пленници, Конвенцијата за подобрување положбата на ранетите и болните од сувоземните воени сили, Конвенцијата за подобрување положбата на ранетите, болните и бродоломците на поморските оружени сили и Конвенцијата за заштита на цивилните лица за време на војна — — — — — 1107
- Важност на Светската поштенска конвенција во однос на територијата на Пилуа, островот Норфолк, Нова Гвинеја и Наура — — — — — 1107
- Ратификација од страна на Швајцарија на Женевските конвенции за постапување со воените пленници, за подобрување судбината на ранетите и болните во војските во војната за подобрување положбата на ранетите, болните и бродоломците на поморските оружени сили и за заштита на граѓанските лица за време на војната — — — — — 1108
- Пристап на Абисинија кон Конвенцијата за изедначување некои прописи за меѓународното пренесување по воздух — — — — — 1108
- Разменување на ратификационите инструменти на Протоколот за обештетување на турскиот имот и имотните интереси во Југославија — — — — — 1108
- Влегување во сила на Конвенцијата за спречување и казнување злочинот геноцид — — — — — 1108
- Ратификација од страна на Салвадор и пристап на Цејлон кон Конвенцијата за спречување и казнување злочинот геноцид — — — — — 1108
- Пристап на Сан Марино кон Женевската конвенција за подобрување судбината на ранетите и болните во војските во војна — — — — — 1108
- Ратификација од страна на Чиле и Индија на Женевските конвенции за постапување со пленниците од војната, за подобрување судбината на ранетите и болните во војските во војната, за подобрување положбата на ранетите, болните и бродоломците од поморските оружени сили и за заштита на граѓанските лица за време на војна — — — — — 1109
- Напатствие за назначувањето и работењето на вештите лица, по Уредбата за меѓусобното плаќање во стопанството — — — — — 1109